

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈПКР Услуга Берово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-140/20 од 3 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР Услуга Берово за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПКР Услуга Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
  - за 2021 година во износ од 5,12 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 5,22 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 5,14 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,84%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 7,50%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 7,16%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 4,87 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 5,36 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 4,82 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 5,61 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 4,77 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 5,51 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈПКР Услуга Берово, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-140/20 од 3 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈПКР Услуга Берово ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈПКР Услуга Берово во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	66.975
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	328
Бруто плати	1.167.993
Други услуги	12.038
Останати и вонредни трошоци	35.125
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	0
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>1.282.458</b>
<b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>	<b>6,57</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед. мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	1.447.038	1.465.872	1.463.680
Амортизација	денари	420.653	530.296	513.589
Средства за ликвидност	денари	10.093	10.648	10.470
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	4.240.000	40.000	40.000
Принос на регулирани средства	денари	150.836	133.378	116.790
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>2.028.621</b>	<b>2.140.194</b>	<b>2.104.529</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>378.038</b>	<b>378.038</b>	<b>378.038</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>5,12</b>	<b>5,27</b>	<b>5,19</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,82</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>5,37</b>	<b>5,66</b>	<b>5,57</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 7 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 септември 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР Услуга Берово за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1857/1 од 10 септември 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

## Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	1.447.038	1.463.253	1.461.475
Амортизација	денари	420.653	514.905	496.274
Средства за ликвидност	денари	10.088	10.545	10.354
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	4.201.522	1.522	1.522
Принос на регулирани основни средства	денари	149.862	130.844	113.135
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>2.027.641</b>	<b>2.119.547</b>	<b>2.081.238</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>378.038</b>	<b>378.038</b>	<b>378.038</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>5,12</b>	<b>5,22</b>	<b>5,14</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>4,87</b>	<b>4,82</b>	<b>4,77</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>5,36</b>	<b>5,61</b>	<b>5,51</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди оперативните трошоци согласно износите презентирани во Барањето:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 91.001 денари за 2021 година, 94.026 денари за 2022 година и 94.568 денари за 2023 година;
2. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 341 денари за 2021 година, 363 денари за 2022 година и 360 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.303.080 денари за 2021 година, 1.315.432 денари за 2022 година и 1.313.244 денари за 2023 година;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 12.499 денари за 2021 година, 13.315 денари за 2022 година и 13.186 денари за 2023 година;
5. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и истите изнесуваат по 40.117 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 3,80%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 393.381 денари за 2021 година, 360.360 денари за 2022 година и 341.729 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 27.273 денари за 2021 година, 154.545 денари за 2022 година и 154.545 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 10.088 денари за 2021 година, 10.545 денари за 2022 година и 10.354 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 149.862 денари, за 2022 година изнесува 130.844 денари и за 2023 година изнесува 113.135 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 3,80%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 4.201.522 денари, во 2022 година во износ од 1.522 денари и во 2023 година во износ од 1.522 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 5,12 ден/m<sup>3</sup> за 2021 година, 5,22 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година и 5,14 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈПКР Услуга Берово треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Берово.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКР Услуга Берово ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 4,84% за 2021 година, 7,50% за 2022 година и 7,16% за 2023 година.

ЈПКР Услуга Берово при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКР Услуга Берово да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-140/20  
10 септември 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски